

2013

*ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ*





МИСИЈА, ВИЗИЈА И КЛУЧНИ ВРЕДНОСТИ

ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ - СТРУГА Е ГРАЃАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ СТРЕМИ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ ПОДОБАР КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА СТРУГА И РЕГИОНОТ И ДОПРИНЕСУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ ПРЕКУ СОРАБОТКА СО РАЗЛИЧНИ АКТЕРИ ОД ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА МАКЕДОНИЈА И СОСЕДНА АЛБАНИЈА И ГРЦИЈА. ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ - СТРУГА РАБОТИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МИЛЕНИУМСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ И ГИ ЗАСТАПУВА УНИВЕРЗАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ОДРЖЛИВ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ, РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ, МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ И СОРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.



ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

- ПОДДРШКА НА ИНТЕРКУЛТУРНА СОРАБОТКА И МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ
- ОСТВАРУВАЊЕ НА МИЛЕНИУМСКИ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕКУ ОВОЗМОЖУВАЊЕ ПОДОБАР И ЕДНАКОВ ПРИСТАП ЗА СОЦИЈАЛНО МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ
- РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ПРЕКУ ВМРЕЖУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ ОД РЕГИОНОТ И ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
- НАМАЛУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО РАЗВОЈОТ ПОМЕЃУ УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО НАШИОТ РЕГИОН
- ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ЖИТЕЛИТЕ ОД ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА МАКЕДОНИЈА
- ПРОМОВИРАЊЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ, СПРОВЕДУВАЊЕ ПРИОРИТЕТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (УНЕСКО), И КАКО ЛОКАЛЕН КЛУБ ЌЕ РАБОТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО НИВНИТЕ ПРЕПОРАКИ И ПРОГРАМИ
- ПРОМОЦИЈА НА ОДРЖЛИВИ ФОРМИ НА ТУРИЗАМ




ПРОГРАМА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ И СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ РАНЛИВИ ГРУПИ

Програмата овозможува подобар и еднаков пристап на социјално маргинализираните групи (жените, старите, младите и невработените лица) кон неформално и доживотно образование, намалување на сиромаштијата и невработеноста. Низ социјалната интеграција на овие групи програмата помага при остварувањето на милениумските развојни цели.



ФИЛАНТРОПИЈА
ЧОВЕКОЉУБИЕ
НА ДЕЛО



ЗА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е да се промовира филантропијата во Југозападниот регион на РМ, преку поттикнување на компаниите и индивидуалците да се здружуваат и да го донираат своето знаење, време и/или средства во локалните заедници на еден стратешки и фокусиран начин, со цел да се постигне долгорочно позитивно влијание во сите сфери од општеството.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Април 2013 - септември 2013

АКТИВНОСТИ

- Едукативна кампања за филантропија, со цел промоција на идејата за филантропија и запознавање на локалното население со темата
- Анализа на ситуацијата на терен и потребите на граѓаните, избор на приоритети во различни области на делување кои ќе им бидат доставени на локалните филантропи, како и анализа на досегашните практики на донирање во Општина Струга и Охрид
- Организирање на промотивни средби со претставници на бизнис секторот, стопанските комори и еснафските здруженија
- Организирање настан за прибирање на финансиски средства и изборна филантроп, доделување награда на најдобриот филантроп и презентација на резултатите од проектот

РЕЗУЛТАТИ

- Зајакната свеста кај приватниот сектор и граѓаните за значењето на филантропијата и општествената одговорност кон заедниците во кои делуваат преку реализирање на едукативна кампања
- Изработена анализа за потребите на граѓаните, дефинирани области на делување и избрани приоритетни активности кои би можеле да се поддржат преку филантропија во две општини од Југозападниот регион
- Зголемен интерес на приватниот сектор активно да се вклучи во поддршка на локалниот развој и да соработува со граѓанските организации и локалната самоуправа преку организирање средби со локалните бизнисмени и фокус групи со бизнис клубови, стопанска комора и еснафски здруженија
- Зголемено ниво на расположиви ресурси за имплементација на интервенции поврзани подобрувањето на квалитетот на животот на жителите во Југозападниот регион
- Организиран специјален настан за прибирање средства
- Создавање позитивна клима и доверба помеѓу различните актери во заедниците во однос на преземање заеднички локални иницијативи од корист за сите жители



ПРОГРАМА ЗА ОДРЖЛИВ ЧОВЕЧКИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Главната цел на оваа програма е да ја намали разликата во развојот помеѓу урбаните и руралните средини во регионот и да го подобри квалитетот на животот преку зајакнување на капацитетите на населението, промоција на партиципативни модели за планирање, соработка и размена на знаења помеѓу различни институции и организации од руралните и урбаните заедници и зголемување на соработката помеѓу јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор



ПРОЕКТот Е
ФИНАНСИРАН
ОД ЕВРОПСКАТА
УНИЈА

ЗА ПРОЕКТот

Локалната агенција за развој, Струга во соработка со партнерите "EuroPartners Development" од Албанија го спроведува проектот "Сино и зелено наспроти црно и сиво" од ИПА Прекуграничната соработка помеѓу Македонија и Албанија. Главната цел на проектот е да помогне во ефективна и одговорна употреба на природните ресурси во прекуграничното подрачје на Охридското Езеро, подобрувајќи го одржливиот развој на регионот. Целта на оваа прекугранична иницијатива ќе биде исполнета преку соработка на граѓанските организации и најважните засегнати чинители од двете земји. Потесна цел на проектот е подигнување на свеста и стекнување знаења на локалните чинители и засегнатите страни и да придонесе кон намалување на проблемите кои го загрозуваат Охридското Езеро заради неодржливо користење и управување со природните ресурси.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Септември 2013 – Мај 2015

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ

- Движење на екологистите на Македонија (ДЕМ) Скопје;
- Општина Охрид, Одделение за урбанизам и заштита на животната средина;
- Здружение "Treefor" – Скопје;
- Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) подрачна единица Охрид
- "Eco Partners for Sustainable Development" Албанија

РЕЗУЛТАТИ

- Формирање Еко-инкубатор и организирање едукативни настани;
- Теренско и архивско истражување за управувањето со шумите, водите и земјоделието во прекуграничниот регион;
- Продукција на 3 кратки филма приспособени за млади луѓе за следните теми: последици од дива шумска сеча, примена на одржливи земјоделски практики, одржлива употреба на водните ресурси и управување со шумите;
- Изработка на промотивни материјали за најдобри практики во управување со природните ресурси;
- Одржување тематски тренинг курсеви во областа на одржливо искористување на природните ресурси;
- Воспоставување и почеток со работа на 2 Локални советодавни групи за животна средина
- Организирање студиски посети во Македонија во Албанија



ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ

Програмата има за цел да ги зајакне младите луѓе од Струга и Југозападниот регион во Македонија со тоа што ќе им обезбеди можности кои би им го промениле животот.

Ние обезбедуваме можности за меѓународни искуства и волонтерството. Секоја година, локалните млади луѓе имаат многу можности да бидат домаќин или да учествуваат на младински размени и обуки низ Европа. Тие развиваат нови пријателства, учат за културите и обичаите на други земји на ЕУ преку програмата „Млади во акција“. Преку нашата прекуграничната програма со Албанија им помагаме на младите луѓе од Балканот да се запознаат едни со други и да работат заедно на развојот на добрососедските односи и заедничките проекти.

Ние ги зближуваме младите во мултикултурно и демократско општество. Со организирање кампови за градење капацитети за млади луѓе, ние обезбедуваме можности кои инспирираат и поддржуваат лидерство во младите луѓе на возраст од 12 - 30. На нашите кампови, младите луѓе можат да ја зголемат нивната самодоверба, да развијат критичко размислување, да ја изострат способноста за решавање на проблеми и да научат за партиципативната демократија. Ние им даваме можност за подобрување на нивните професионални и животни вештини, да научат како да соработуваат со различни етнички групи и да станат активни граѓани кои се во можност да развијат и да учествуваат во проекти кои би и помогнале на заедницата.

Ние ја охрабруваме нивната креативност и оригиналност. Ние организираме и поддржуваме настани поврзани со музика и визуелни уметности. Преку организирање на фестивали, изложби на фотографии и музички концерти, ние ги охрабруваме младите луѓе да го развијат својот израз, да ја изградат својата самодоверба, да ги подобрат своите комуникациски вештини и да им обезбедиме позитивни искуства за учење во безбедна и поддржувачка животната средина.



**ЗЕЛЕНОТО
Е ВО МОДА**



ЗА ПРОЕКТОТ

„Зеленото е во мода“ е Европска младинска размена која се одржа во Охрид од 10-20 Јуни 2013год. Главните теми на размената беа: Подигнување на свеста кај младите за Европа и Заштита на животната средина.

Главната цел на оваа размена беше да се запознаат младите со европските вредности и да се поттикнат да влијаат врз еколошките предизвици. Тоа го постигнавме преку развивање на свест за колективна одговорност за заштита на животната средина во земјите каде доаѓаат и во Европа. Овој проект се базираше на 4 главни целини: Свесност за Европа, Зелени вештини, Зелени Акции и Ширење на зеленото низ Европа. Главни активности беа работилници, еко-акции, студиски посети. Беа вклучени седум земји (Македонија, Италија, Унгарија, Естонија, Романија, Бугарија и Португалија).

ВРЕМЕНСКА РАМКА

10-20 јуни 2013

ПАРТНЕРИ

- Бугарија - Nacionalnodvijenie bulgarsko nasledstvo
- Естонија - Seiklejate Vennaskond
- Италија - Legambiente Toscana ONLUS
- Португалија - ProAtlântico - Associação Juvenil
- Романија - Asociatia Educatio
- Унгарија - MOSTart International Cultural Non-profit Association

РЕЗУЛТАТИ

- Организирани 7 работилници на различни еколошки теми
- Организирани 2 работилници на тема Свесност за Европа и Европски Вредности
- 35 млади луѓе од 7 земји имаа можност да се запознаат, да разменуваат идеи и да работат заедно
- Организирани 4 мали еко акции за подигање на свеста меѓу граѓаните во Струга
- Организирани 7 национални вечери и претставени 7 европски земји на учесниците



**ПОСВОЈТЕ
ПАРК**



ЗА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е да ја зголеми свесноста помеѓу младите луѓе за предизвиците во сферата на заштита на животната средина во Македонија; да го зголеми нивото на лична одговорност кај младите луѓе и локалните бизниси; и да ја разубави урбаната средина со конкретни еко акции. Проектот ќе биде имплементиран во 3 фази: организирање Зелена Академија – обуки за заштита на животната средина; создавање 5 урбани паркови во Општина Струга; организирање на промотивен настан „Зелен Саем“.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Август 2012 – Август 2013

СОРАБОТНИЦИ

U.S. State Alumni од Македонија, локални средни училишта од Струга

АКТИВНОСТИ

Организирање на 3 месечна „Зелена Академија“ за 5 средни училишта. Од секое училиште ќе бидат одбрани по 15-20 млади кои ќе бидат тим за имплементација на активностите од проектот. Преку Зелената Академија, учесниците на обуките ќе се здобијат со практични и теоретски знаења од следниве теми: заштита на животна средина, климатски промени, енергетска ефикасност, пермакултура, градинарство, шуми, загадување на почва, вода и воздух, управување со отпад и улогата на граѓаните.



ЗА ПРОЕКТОТ

Проблемот со политиката на општинско ниво е дека транспарентното донесување на одлуки, учеството на граѓаните, како и следење на спроведувањето на активностите се сметаат за закана за властите наместо како средство неопходни за добро владеење. Овој проект е чекор кон создавање на политичката средина во која процесот на донесување одлуки е транспарентна и одговорна. Ако политичарите и граѓаните се вклучени како партнери во демократскиот процес тие ќе бидат одговорни за донесувањето на заедничките одлуки како и за последиците; заедно ќе бидат вклучени во стратешко планирање за развој на заедницата, ќе бидат свесни за процесот на буџетирање на општината, а воедно ќе станат активно вклучени во решавањето на локалните предизвици, поставување на стратешките приоритети, и имплементацијата на политичките одлуки.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Јули 2012 – Јули 2013

РЕЗУЛТАТИ

-Да се креира сила на млади луѓе од различни етнички групи за следење на општината, разбирање на општински систем, следење и оценување на градскиот совет, да се организираат состаноци како и да се спроведува мониторинг на локалната самоуправа
-Подигната свест кај младите за граѓанско учество
-Зголемување на знаењето и личен развој на младите учесници за владина транспарентност
-Зголемување на учеството на јавноста на седниците на Градскиот совет.



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕ- ТЕТО ВО МАКЕДО- НИЈА

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот опфаќа спроведување на процес на мониторинг и евалуација на конвенцијата за правата на детето во Македонија, во полето на учество на децата и младите во процесите на донесување одлуки на локално и национално ниво. Процесот на мониторинг и евалуација ќе продуцира периодични и годишни извештаи. Со овој проект директно ќе се делува кон заштита на детските права во основните и средните училишта, преку воспоставување на дете правобранител како и кон подобрување на функционирањето на училишните организации и процесите на избори на претседатели во училиштата.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Мај 2011 – Декември 2013

ИМПЛЕМЕНТАТОР

Коалиција на младински организации “СЕГА” од Прилеп

ПАРТНЕРИ

ЗГ “Локална агенција за развој” - Струга (локален координатор)

РЕЗУЛТАТИ

- Присвоен прирачник за избор на претседател на клас/одделение на демократки начин во едно основно и едно средно училиште во Струга
- Спроведен мониторинг на имплементацијата на конвенцијата за правата на детето во едно основно и едно средно училиште во Струга, опфатени 40 ученици и 10 членови на стручни служби, претставници од Министерство за образование при локални институции и новинари
- Воспоставен модел на дете правобранител во едно средно и едно основно училиште
- Формирани училишни заедници во едно средно и едно основно училиште
- Реализирани 34 работилници за младинско учество, конвенција на правата на детето, специфична улога на детето правобранител, застапување и лобирање и раководење со проектен циклус, опфатени преку 400 ученици



ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО ПОГРАНИЧНИОТ РЕГИОН НА АЛБАНИЈА И МАКЕДОНИЈА

ЗА ПРОЕКТОТ

Целта на овој проект е забрзување на демократските процеси во пограничниот регион околу охридското езеро и зајакнување на односите меѓу младите од двете земји. Младите од средните училишта во Поградец, Струга и Охрид се запознаваат меѓусебно и воспоставуваат конкретна соработка на заеднички активности и проекти. Проектот се имплементира преку повеќе проектни активности кои користат различни методологии. Главен фокус е ставен врз зајакнување на капацитетите на младите преку организирање обуки за личен и професионален развој, културни настани и демократско образование.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Јануари 2011 – Во Тек

СОРАБОТНИЦИ

Соу „Д-р Ибрахим Темо“ од Струга
Соу „Мухарем Чолаку“ од Поградец

РЕЗУЛТАТИ

- Циклус од 6 работилници за 30 ученици на тема “Демократска лабораторија - прва фаза”
- Воспоставена соработка со средното училиште „Мухарем Чолаку“ од Поградец





ЗА ПРОЕКТОТ

Мисијата на GLOW или „Девојките го водат нашиот свет“, е да ги развива потенцијалите на младите жени од Македонија преку развивање на вештини и знаења неопходни за да станат активни лидери во своите заедници. Ова се прави преку искусствено образование, почитување на различностите, градење академски и социјални компетенции, промовирање на англискиот јазик и писменост, лидерство, тимска работа, решавање проблеми и креативно изразување.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Јуни 2013

СОРАБОТНИЦИ

GLOW е поддржан од страна на волонтери на Мировниот Корпус, Камп GLOW alumnae и поддржувачи од Македонија. ЛАП Струга е партнер и поддржувач на Камп GLOW 2013.

РЕЗУЛТАТИ

Учесничките доаѓаат од сите делови на Македонија и ја претставуваат етничката и културната различност на земјата. Развиваат вештини за тимска работа и лидерство кои ќе ги носат со нив во зрелоста. Како резултат на тоа, овие млади жени стануваат подготвени да ја водат Македонија во позитивна насока и во иднина.



ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
ВЛАДО МАЛЕСКИ ТАЛЕ ББ
СТРУГА | МАКЕДОНИЈА

www.ldastruga.org
contact@ldastruga.org